



ДУБРОВНИК – МАКАРСКА – СПЛИТ- ХЕРЦЕГ НОВИ

5 дена / 2 ноќи / автобус



1 ден 15.03.2018 (четврток) Штип/ Скопје

Поаѓање за Дубровник во 18:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 19:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно возење преку Косово, Албанија, Црна Гора за Хрватска со попатни паузи за одмор и царински формалности .

2 ден 16.03.2018 (петок) Дубровник – Макарска

Пристигнување во Дубровник. Индивидуална прошетка на стариот дел на градот каде што ќе ги видите: Страдун, Оморфиевата чешма, Кнежев двор, Дубровачките градски ѕидини, статуата на Св. Влах-заштитникот на градот, Катедралата на Дева Марија. Напуштање на Дубровник и поаѓање кон Макарска. Пристигнување во Макарска. Сместување во хотел. **Ноќевање**

3 ден 17.03.2018 (сабота) Макарска - Сплит - Макарска

Појадок. По појадокот целодневен факултативен излет до Сплит. **Разглед на Сплит со локален водич:** Диоклецијановата Палата, Катедралата на Свети Дује, плоштадот, Променадата – Рива. Слободно предпладне во центарот на Сплит. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

4 ден 18.03.2018 (недела) Макарска - Херцег Нови

Појадок. Напуштање на Макарска и поаѓање кон Херцег Нови – градот познат по фестивалот „Сунчане скале“. Прошетка низ стариот дел на градот: Цитаделата, Црквата Св. Архангел Михаил, Црквата св. Ероним, Крвавата кула (Канли кула). Слободно време за прошетка по кејот на Јадранот. Поаѓање за Македонија преку Црна Гора и Албанија, ноќно возење со попатни паузи.

5 ден 19.03.2018 (понеделник) Скопје / Штип

Пристигнување во Скопје/Штип во утринските часови.

цена :6.990,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Макарска
- посета на Дубровник
- посета на Херцег Нови
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- факултативен целодневен излет до Сплит (превоз+ разглед со локален водич) - 15 евра
 - (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот)
- туристичка такса – 3 евра (задолжителна доплата во агенцијата)
- патничко осигурување – 200 ден (задолжително)
- влезници за културно-историските споменици

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање

Рок на пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ